



**Меѓународен симпозиум  
„40 години Катедра за турски јазик и книжевност“  
18-19 мај 2017, Скопје**



**Прв повик**

Почитувани колешки и колеги,

Катедрата за турски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, оваа година слави 40 години од своето постоење.

По тој повод, во рамките на активностите што ќе се изведат на 18-19 мај 2017 година, ќе се организира и **Меѓународен симпозиум „40 години Катедра за турски јазик и книжевност“**.

Иако предимство ќе им се даде на трудовите фокусирани на Румелијата и Македонија, на Симпозиумот ќе се прифатат трудови од било која област на турскиот јазик и турската книжевност.

Службените јазици на Симпозиумот се турскиот, македонскиот и англискиот јазик.

Симпозиумот ќе се одржи на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Другите подетални информации ќе бидат објавени во наредниот повик.

**Праќање на апстракти**

Секој учесник ќе може да пријави само еден (1) апстракт.

Аплицирањето ќе се врши со пополнување на **Формуларот за аплицирање** даден во прилог и со праќање на истиот на [uskupturkoloji@gmail.com](mailto:uskupturkoloji@gmail.com).

Последен рок за праќање на апстрактите е **15 април 2017**.

**Важни датуми**

Последен рок за праќање на апстрактите: 15 април 2017

Објавување на прифатените апстракти: 22 април 2017

Датум на Симпозиумот: 18-19 мај 2017

Последен рок за праќање на целосните текстови: 20 јуни 2017

Печатење на зборникот на трудови: 15 октомври 2017

**Контакт:** [uskupturkoloji@gmail.com](mailto:uskupturkoloji@gmail.com)

**Организациски одбор**

1. Проф. д-р Октај Ахмед;
2. Проф. д-р Назим Ибрахим;
3. Проф. д-р Фадил Хоџа;

4. Проф. д-р Севин Алил;
5. Виш лектор м-р Сена Ариф;
6. Лектор д-р Фатима Хоџин;
7. Странски лектор м-р Селчук Ујсал;
8. Странски лектор м-р Фарук Гезгин.

Почитувани учесници,

На Катедрата за турски јазик и книжевност, која опстои 40 години под многу скромни услови, ќе и' биде чест да ве види меѓу нас.

Проф. д-р Октај Ахмед,

Раководител на Катедрата за турски јазик и книжевност  
<oktay@flf.ukim.edu.mk>, <oktayahmed@gmail.com>